

Бобан ПЕТРОВСКИ

Кратка содржина:

По освоувањето на северозападниот делови на Македонија и нивното формално-правно вклучување во рамките на српската држава во 1299 година, се случило инкорпорирање на Полог во административната управна структура на српската средновековна држава, при што, во административен поглед Полог бил уреден како жуја и ословуван со неговата сингуларна форма.

Изворниот податоци сведочат за тоа дека Полог во периодот од крајот на XIII век и во текот на првата половина на XIV век во константиштетскиот преиставувач еднствена административна целина-полошка жуја, која исчезнува во втората половина XIV век, со распаѓање на српската држава.

Клучни зборови: *Полог, жуја, административно уредување, локална власт.*

“Жупа Положка”

Почнувајќи од 1282 година северозападната македонска област Полог, дотогаш византиска, била воено одземена од српските војски, а во 1299 година формално-правно била вклучена за подолг период во составот на српската средновековна феудална држава. Оттогаш датира документарниот материјал кој го третира административното уредување на Областа, изворно означувајќи ја како жупа. Истиот е понуден во грамота на кралот Милутин издадена во полза на манастирот Св. Георги Горг Скопски¹, вметнат во членот 32, односно во делот за имунитетните одредби кои се однесуваат на дополнополошкото село Речица, кое од тој момент повторно станувало сопственост на Скопскиот манастир². Имено, во повелбата се наведува дека селото Речица во областа Полог му се дodelува на Св. Георги-Горг, при што, во продолжение на текстот истото се ослободува од сите работи и давачки кои дотогаш оделе во полза на српската средновековна феудална држава. Натаму, следуваат релевантни информации за нашиот предмет на

¹ За повелбата детално кај: В.Мошин, Л.Славева, К.Илиевска, Грамота на крал Милутин, Споменици I, 209-241; С.Новаковић, Законски споменици, 608-621; А.Соловјев, Одабрани споменици, 69-82.

² Претходно како такво е регистрирано во средината на XIII век, во Виргинската грамота издадена во полза на Св. Георги-Горг од страна на Константин Тих Асен, сп.: В.Мошин, Л.Славева, К.Илиевска, Грамота на цар Константин Асен, Споменици I, 191-192; Ј.Иванов, Български старини, 583-584; В.Начев, Царски грамоти, 50.

интересирање: “И комоу се дастж жоупа Положка на државоу милости(ю) кралвжства ми, Р1чицамж да не има цапов1дати ни на љдноу работоу”, по што, поименично се наведуваат работите од кои е ослободено селото. Во продолжение уште се вели: “И да нема огу1сти оу село то Р1чице никои владацж кралвжства ми, ни владацж држже;аго жоупоу тоу”, по што се набројуваат давачките од кои се ослободува селото, кое воедно добива и судски имунитет, при што, се наведува дека истото влегувало во рамките на духовна област³.

Посочениве изворни податоци се исклучително драгоценi за административното уредување на Полог во самиот крај на XIII век, кој период воедно ги презентира почетните години кога Областа легално била инкорпорирана во рамките на срpsката држава, па затоа во продолжение ќе извршиме нивна детална анализа.

Она кое што може уште на прв поглед да се воочи е дека Полог во административен поглед бил уреден како жупа која била именувана според името на самата област⁴. Природно, базичното прашање кое се наметнува е територијата која ја опфаќала оваа жупа или поконкретно, дали во неа влегувал цел Полог или само одреден негов дел (Горен/Долен). Се чини, одговорот се насетува со самото именување на жупата. Формулациите “жоупа Положка” и “жоупоу тоу” сведочат за тоа дека областа Полог била организирана како единствена територијално-административна област во рамките на средновековна држава⁵.

³ В.Мошин, Л.Славева, К.Илиевска, Грамота на крал Милутин, Споменици I, 223-224; С.Новаковић, Законски споменици, 614; А.Соловјев, Одабрани споменици, 74-75.

⁴ За поимот жупа во средновековна Србија и нивното именување, сп. ЛССВ с.в. жупа (Г.Томовић), 195-197. Сп. и најновите истражувања на Ђ.Тошић, Жупа Дабар.

⁵ Посочениве изворни информации се забележани и искористени во научната јавност. Така, според Р.М.Грујиќ (Полошко-Тетовска епархија, 39) веднаш по заземањето на Полог, кралот Милутин двете претходни жупи (Горен и Долен Полог) ги доверил на управа на еден кефалија. Според А.М.Селищев (Полог, 80) Полог за време на владеењето на Милутин, исто како и порано, составувал една жупа. Исто така и Т.Томоски (Полог, 78) наведува дека во територијалната поделба на срpsката држава Полог бил вклучен како една административна единица.

Сомневање би можело да се појави поради познатите факти дека Полог во пишаните извори сè до посочениот период редовно бил ословуван во плурална форма или конкретно како Горен или Долен, во зависност од тоа за кој негов дел станувало збор⁶. Сепак, непостоењето поблиска територијална одредница за опфатот на оваа жупа индиректно укажува дека со именувањето “**жѹпа Положјка**” се опфаќала целокупната полошка Област, а не само одреден нејзин дел⁷.

Кон ова ги приоддаваме и информациите содржени во призренската грамота на Стефан Дечански кои говорат за настани одиграни во Полог во времето на кралот Милутин, според кои, нивите на Требошката црква Св. Богородица во месноста Трхала “**ѹчили љсѹи б/ли положани**”(член 12)⁸. Именувањето на месните полошки благородници со терминот “Положани”, без притоа да се даде било каква дополнителна територијална одредница, сосема коинцидира со реалната ситуација на теренот. Имено, врз база на претходни сознанија може да се утврди дека узурпирањето на споменативе имоти од страна на локалните полошки феудалци се случило во периодот 1299-1306/07 година⁹. Ваквото временско фиксирање на настаните во целост се согласува и ги поткрепува нашите размисли за постоењето на Полог како една административно-територијална единица во составот на средновековна Србија.

⁶ Л.Славева (Полог, 128), иако се согласува дека во административен поглед Полог бил уреден како единствена жупа, сепак, потпирајќи се на изворите за Полог од четириесеттите години на XIV век, заклучува дека интерно ја зачувал административна поделеност на традиционалните ”области“ Горен и Долен Полог.

⁷ Кога во изворите се сакало поблиску географски да се одреди некој дел од Полог, тоа таму и се потенцирало. Во прилог на овие наши размисли го наведуваме податокот за формирањето на епископија во Долен Полог експлицитно означена како долнополошка епископија (**єпискѹпство долнemѹ пологѹ**), сп. натписот во црквата Св. Атанасиј Александрички крај манастирот Лешок понуден кај Г.Томовић, Морфологија, 65-66 бр. 47. Слично и во останатите извори за Полог настанати во овој временски период постои географска одредница за припадност на поедини села во Областа кон Горен и/или Долен Полог.

⁸ Л.Славева, Полог, 271; С.Новаковић, Законски споменици, 640.

⁹ Целосните податоци дадени во посочениот член од грамотата укажуваат на синтеза од неколку настани кои се одигрувале на теренот во продолжение на повеќе години за време на Милутиновото владеење. Истите, компарирани со имињата на таму наведените призренски

Самото именување “**жупа Положјка**” во себе содржи еден очигледен и еден латентен факт, есенцијални за административното уредување на Полог. Очигледноста е претставена во нескриената информација дека во времето кога е настаната Скопската грамота, Полог во административен поглед веќе бил уреден како жупа во која влегувале Горен и Долен Полог и како таков е именуван во посоченава повелба. Латентниот момент се состои во тоа што од времето на српското присуство во Областа, Полог односно Полозите (Горен и Долен), во поглед на државната локална управа започнуваат да не се третираат одделно и да не се ословуваат парцијално, туку единствено и најчесто во сингуларна форма аналогна на неговото административно уредување. Истото било во согласност со принципот применуван во “старите српски земји”, историските и големите области, кои воедно претставувале и географски целини, кој претпоставувал нивно организирање како единствени административни единици¹⁰.

Останува непознато дали формирањето на полошката жупа се случило набргу по српското освојување на Полог¹¹ или пак, што е повeroјатно веднаш по легализацијата на српската власт во Областа. Притоа, неспорен е фактот дека во 1299-1300 година целиот Полог веќе претставувал една административна единица.

Се чини, поради овие причини и не било потребно дополнително појаснување за територијалниот опфат на полошката жупа, туку се подрзбирала нејзината рас пространетост врз двата Полога (Горен и Долен) односно целата полошка област. Во тој контекст без друго сведочат и почетните зборови од членот 32 на Скопската грамота каде лоцирањето на селото Речица, предмет на подарок на скопскиот манастир, нема поблиска територијална одредница. Имено, во грамотата стои дека Речица се наоѓа во полошката област (**Село вж Њемасти Положјкои Р1чице**), при што, не се

епископи Дамјан и Илија, упатуваат на понудената временска рамка, сп. С.Ненадовић, Богородица Љевишка, 24-25, 180-185; Г.Бабић, Низови портрета, 325-326.

¹⁰ (М.Благојевић)ИСН I, 538.

¹¹ Сп. Р.М.Грујић, Полошко-Тетовска епархија, 39.

почувствувајало потреба од поблиско посочување за лоцираноста на селото во Долен Полог, кое што истовремено сведочи за антиципирањето на Полог како компактна и единствена област.

Ваквите размисли наоѓаат потврда и во изворни сведоштва кои потекнуваат од петтата деценија на XIV век. Така во диспозицијата на Хтетовската грамота за Полог се зборува во сингуларна форма и истиот е означен како “**ѹемлю Положжкоѹ**”¹². Уште поексплицитно сведоштво за перцепирањето на Полог како единствена целина и една административна област наоѓаме во Бревното, каде членот 56 известува за постоење на “**кефали2 Полошки**”¹³, кој имал ингеренции на прв администратор во целиот Полог¹⁴.

Сите овие информации, од една страна несомнено говорат за инкорпорирањето на Полог во административната управна структура на српската средновековна феудална држава, при што, од друга страна, во административен поглед Полог бил уреден како жупа и ословуван со неговата сингуларна форма.

Но, изворите молчат за тоа кој се наоѓал на чело на Полошката жупа и поради тоа останува непознато името на управителот на жупата, како и неговата титула. Единствено, во прилог на пројавените прашања во горниот изворен еккурс неодредено се наведува “**И комоѹ се дастж жѹпа Положжка**”, од што не е возможно ниту приближно да се понуди одговор на истите. Имено, не секогаш било задолжително управителот на територијално-управна област со ранг жупа да носи титула жупан. Достоинството жупан во српската средновековна феудална држава не се стекнувало со служба на српскиот двор или пак во државната управа, туку со

¹² Л.Славева, Полог, 310; Chilandar II, 464; С.Новаковић, Законски споменици, 657. Сп. и Д.Кораћ, Повеља Стефана Душана, 141-163, кој направил специјализирана анализа во сферата на дипломатичките и сфрагистичките анализи на повелбата.

¹³ Л.Славева, Полог, 294-295; Chilandar II, 487. За најновите сознанија околу самиот извор, сп. Ђ.Бубало, О називу и времену настанка Пописа, 177-193.

¹⁴ Станува збор за полошкиот кефалија Владое. За него и неговата служба во Полог опширно расправаме понатаму во текстот.

раѓање односно по потекло¹⁵. Како такви, жупаните влегувале во кругот на најугледните српски благородници со респектибилно потекло и завидни земјишни имоти, од што произлегувала нивната политичка моќ во срpsката држава. Притоа, земјишните имоти-жупи на овие жупани всушност претставувале нивни наследни имоти-баштини¹⁶, наспроти територијално-административните единици во српската држава означени исто така со терминот жупа.

Наспроти овие два типа жупи во српската средновековна феудална држава, постоел уште еден, трет тип, во науката наречен “мешана” жупа¹⁷. Основната карактеристика на овие “мешани” жупи била нивната внатрешна административна парцијализираност¹⁸, од една страна и немањето административни ингеренции на државните претставници на локалната власт врз баштинските имоти на крупните феудални владетели во жупата кои поседувале административен имунитет, од друга страна. Според постоечките изворни сведоштва презентирани во понудениот екскурс од Скопската повелба, нашата полошка жупа му припаѓала токму на овој трет тип жупи. Во продолжение ги разгледуваме карактеристиките на жупата Полог кои се есенција за нејзино вбројување во “мешаните” жупи.

Според член 32 од грамотата за Св. Георги-Горг Скопски, манастирот во селото Речица добил целосен имунитет поради што на овој кој ќе ја добиел полошката жупа “**на државој милости(ю) кралъвжства ми**” му се забранувало да бара било какви работи (ангарији) од селото. Кралот Милутин ставајќи го својот потпис на оваа повелба, со посочениов нејзин член

¹⁵ М.Благојевић, Државна управа, 38-41.

¹⁶ Т.Тарановски (Историја српског права, 273-282) во нив препознава “посреднички” власти, што би значело дека тие посредувале меѓу владетелот и народот. Како такви биле потчинети на владетелот, но не во административен поглед, туку според нивната сталешка припадност. Исто и М.Благојевић, Државна управа, 42-43.

¹⁷ Т.Тарановски, Историја српског права, 274-275.

¹⁸ Според истражувањата на Т.Тарановски (Историја српског права, 269) постоеле две категории локална власт: оние во “државите”, на чие чело стоел благородникот кој ја добил односната територија во “држава”; оние по градовите и жупите, чиј најтипичен претставник бил кефалијата. Овој принцип бил апликативен и за полошката жупа. Тоа не важело единствено кога целата жупа била дадена во “држава” на некој високодостоинственик, кој ја преземал целокупната управа во свои раце, сп. (М.Благојевић)ИСН I, 540.

предвидувал жупата Полог да не се стави под директна контрола на административните власти во Областа, туку посредно, преку оној кој ќе ја добиел жупата на управување. Имено, со Милутиново допуштање односно концесија (**милости(ю) кралъвжства ми**)¹⁹ полошката жупа требало да се даде на управување (**дастжи€ на државоу**) на Милутинов високодостојник. Самиот термин “**на државоу**” означувал давање државна земја на некој близок владетелски благородник да управува со истата од името на владетелот²⁰. Притоа, високодостојникот реципиент на “држава” бил лојален, моќен и угледен во општеството, за што несомнена потврда била неговата висока титула²¹. Тој, на доверената територија односно “држава” претставувал владетелски намесник кој раководи со најважните воени и цивилни работи, но не во улога на владетелски чиновник, туку како најкрупна политичка фигура на довереното подрачје. Неговата моќ и влијание не се засновале исклучиво врз владетелскиот указ или именување, туку произлегувале од неговото благородничко потекло и баштински имоти кои неретко биле во непосредна близина на територијата која ја добивал на управување²².

За жал не е познато дали и во случајот со полошката жупа бил избран благородник кој имал имоти во Полог или во неговата близина. Исто така, поради скромните информации во изворите, освен што останува непознато кому му била дадена полошката жупа на “држава”, не може да се утврди ниту на колку време му била дадена на управување, со оглед на фактот што

¹⁹ За “владетелската милост”, која означувала допуштање или концесија, како и обврските на благородниците кои произлегуваат од добиената “владетелска милост” описано расправа М.Благојевић, Државна управа, 59-97.

²⁰ Ваквата институција била широко распространета и применувана во средновековната српска држава во посочениот период. Според истражувањата на М.Благојевиќ (Државна управа, 42) целокупната територија на државата на Немањиќите во втората половина на XIII и првата половина на XIV век била поделена на “држави”.

²¹ Господарите на поедини “држави” по правило биле моќни и влијателни благородници, наречени од современиците “силни”, сп.: (М.Благојевић)ИСН I, 540; истиот, Државна управа, 43.

²² М.Благојевић, Државна управа, 42-43.

“државите” не се доделувале на строго утврден временски рок, туку можеле да бидат и доживотни, па дури и да преминат во наследство по машка линија²³.

Со добиените имунитетни одредби, полошкото село Речица било инкорпорирано во земјишниот комплекс на Скопскиот манастир и на тој начин бивало исклучено од директните ингеренции на државните централни и локални власти кои дејствувале во Полог. Дури и експлицитно се забранувало собирање било каков доходок од селото, а во него не смеел да влезе “**никои владац ж кралъвжства ми**”, со што пристапот на претставниците на централната власт и локалните благородници бил елиминиран, а исто така “**ни владац ж држж; а го жоупоу тоу**”, со што и локалната власт била ставена ad acta. По ова, следи и конкретно посочување на претставници на локалната власт на кои им се забранувал пристап во селото “**да нема огл1сти оу село то Р1чице... ни севастж, ни прахторж, ни кнечж ни винарж**”.

Значењето на овие информации има неколку аспекти. Најпрво преку нив може да се согледаат ингеренциите на локалната власт во полошката жупа односно утврдување на териториите каде надлежностите на локалните власти престанувале. Имено, како баштина (властелинство) на Скопскиот манастир, во Речица престанувале ингеренциите на благородниците кои полошката жупа ќе ја добиеле во “држава”, како и на евентуалните кефалии кои управувале со жупата или со одредени нејзини делови. Единствено надлежни во Речица се оние кои во науката обично се наречени “посреднички” власти, во случајов Скопскиот манастир, бидејќи Св. Георги - Горг истата ја добил во баштина и нему му припаѓал целиот данок “**всак/ виржкж цакони/ да огцима цржквж**”. Сосема ист бил случајот и со баштините на световните благородници резиденционални во Полог, но поради непостоење изворни сведоштва принудени сме истото по аналогија само да го претпоставиме. На тој начин се исполнува базичниот принцип со

²³ Исто, 43.

кој полошката жупа се вбројува во т.н. “мешани” жупи, кој претпоставуваше истовремена разграничена надлежност на “посредничките” и “подредените” власти односно локалната администрација во Областа²⁴.

Полошката жупа и доколку му била дадена некому на “држава”, најверојатно не останала долго во таа правна положба, а што е уште посигурно, како таква не преминала во нечие наследно управување. Имено, во изворните податоци од петтата деценија на XIV век во Областа повеќе не се споменуваат “**владалцж држж;аго жоупоу тоу**”, туку само претставници на локалната власт кои биле непосредно потчинетите на владетелот (**владалцж кралъвжства ми**).

Така, во член 30 од Хтетовската грамота издадена од кралот Стефан Душан на манастирот Света Богородица се наведува дека владетелот му ја подарува на манастирот планината Нанов Дол и притоа, под закана со казна, забранува пристап на локалните власти (**да не метеха никто ътж владоу;ижж кралъвжства ми**), од кои специјално се наведуваат токму оние кои би можеле да го нарушат новостекнатото манастирско владение “**ни травжничарж, ни Арбанасинж, ни Влахж**”²⁵. Од посочениве, единствено травничарот бил претставник на локалните власти²⁶, додека забраната за Арбанасите и Власите е исказана поради веројатноста дека токму тие, заради природата на нивните секојдневни активности поврзани со ползување на планините, би можеле бесправно да ги користат планинските пасишта. Интересно во случајов е што оној кој ќе ја прекрши оваа одредба од

²⁴ Т.Тарановски, Историја српског права, 263-273 опширно ги образложува “подредените” власти.

²⁵ Л.Славева, Полог, 318-319; С.Новаковић, Законски споменици, 660; Chilandar II, 466.

²⁶ **Тр1внина-**: *үүәмюн*, данок кој во Византиска империја се плаќал во пари, а во Србија во натура и пари (од стадо два овна, две јагниња, сирење и динар), сп.: В.Мошин, Л.Славева, К.Илиевска, Грамота на цар Константин Асен, Споменици I, 202 бел. 118; ЛССВ с.в. травнина (М.Благојевић), 736-737. Травничарот бил државен чиновник, чија функција е поврзана со данокот на травнина, а се состоела во собирање на приходите од ползуваните државни пасишта, сп.: Д.Ангелов, Аграрните отношения, 220; Л.Славева, Полог, 319 бел. 44, која открива дека ова е единствениот спомен во изворите каде е употребен терминот травничар.

грамотата требало “**да плати кралството ми . Т. пе^рп^ерж**”²⁷, од каде произлегува дека приходот од евентуалните казни во износ од 300 перпери, заради прекршување на владетелска заповед не одел во црковната, туку директно во кралската каса.

Кон ова недвосмислено се врбројува и податоток од членот 56 од Бревното, каде, откако се наведува дека локалниот феудалец Исаха од селото Седларево, при своето замонашување го приложил својот имот на манастирот, се вели: “**Пове^лни^лмж и милостию господина крал²
и^цдаде Владо^л кефали² Повошки^и все ; о л^ьстж ималж Исаха**”²⁸.

Самата одредница “**Повошки**”, која ја имал кефалијата Владое, упатува на тоа дека тој имал ингеренции во целата полошка област. Имено, во спротивно, доколку неговите управни надлежности биле поинаку територијално детерминирани односно ограничени само на одреден(и) дел(ови) на Полог, без сомнение, тоа би било регистрирано и во самиот извор. Тоа, воедно конфирмира организираност на Полог во една административно-територијална управна единица во посочениов временски интервал.

Фактот со кој што Владое се посочува како полошки кефалија, разгледуван во корелација со споменувањето на полошката жупа во членот 32 од Скопската грамота, ни дозволува да понудиме размисли дека Полог во периодот од крајот на XIII век и во текот на првата половина на XIV век, најверојатно во континуитет претставувал единствена административна целина во рамките на срpsката средновековна држава.

За натамошната судбина на полошката жупа изворите молчат, но најверојатно нејзиното исчезнување е поврзано со периодот на распаѓање на срpsката држава во втората половина на XIV век и појавата на локални (полу)независни управители во поодделни нејзини области²⁹.

²⁷ Л.Славева, Полог, 319; С.Новаковић, Законски споменици, 660; Chilandar II, 466.

²⁸ Л.Славева, Полог, 294-295; Chilandar II, 487.

²⁹ Во контекст на тое е и регистрираниот големец на Полог, Гргур, кој ја “држел” Областа во време на кралот Волкашин, сп.Б.Петровски, Воисава Трибалда, 67-78.

Рецензент: Проф. д-р Коста Ачиевски

РЕФЕРЕНЦИ:

I. ИЗВОРИ:

1. **Й.Иванов, Български стариини-----**Иванов Й., Български стариини из Македония. Фототипно издание, София 1970.
2. **В.Мошин-Л.Славева-К.Илиевска, Грамота на крал Милутин, Споменици I-----**Грамота на крал Милутин, Текстови со регести и со коментар подготвиле: Мошин В.-Славева Л.-Илиевска К., Споменици, Том I, Скопје 1975.
3. **В.Мошин-Л.Славева-К.Илиевска, Грамота на цар Константин Асен, Споменици I-----**Грамота на цар Константин Асен, Текстови со регести и со коментар подготвиле: Мошин В.-Славева Л.-Илиевска К., Споменици, Том I, Скопје 1975.
4. **В.Начев, Царски грамоти-----**Начев В., Български царски грамоти. Съставителство, очерци, коментар, София 1996.
5. **С.Новаковић, Законски споменици-----**Новаковић С., Законски споменици српских држава средњега века, Београд 1912.

6. **А.Соловјев, Одабрани споменици-----**Соловјев А., Одабрани споменици српског права од XII до краја XV века, Београд 1926.
7. **Г.Томовић, Морфологија-----**Томовић Г., Морфологија Ћириличних натписа на Балкану, Београд 1974.
8. **Chilandar II-----**Actes de Chilandar. Deuxieme partie. Actes Slaves. Publiés par B.Korablev, Петроградъ 1915.

II. ЛИТЕРАТУРА:

1. **Д.Ангелов, Аграрните отношения-----**Ангелов Д., Аграрните отношения в Северна и Средна Македония през XIV век, София 1958.
2. **Г.Бабић, Низови портрета-----**Бабић Г., Низови портрета српских епископа, архиепископа и патријарха у зидном сликарству (XIII-XIV в.), Сава Немањић-Свети Сава. Историја и предање, децембар 1976. САНУ Научни склопови, Књига VII, претседништво књига I, Београд 1976.
3. **М.Благојевић, Државна управа-----**Благојевић М., Државна управа у српским средњовековним земљама, Београд 2001.
4. **Ђ.Бубало, О називу и времену настанка Пописа-----**Бубало Ђ., О називу и времену настанка Пописа имања Хтетовског манастира, Стари српски архив 1, Лакташи 2002.
5. **Р.М.Грујић, Полошко-Тетовска епархија-----**Грујић Р.М., Полошко-Тетовска епархија и манстир Лешак, ГСНД Књ. XII, Скопље 1933.
6. **ИСН I, II-----**Историја српског народа, Прва књига (Од најстаријих времена до Маријчке битке 1371г.), Београд 1981.
7. **Д.Кораћ, Повеља Стефана Душана-----**Кораћ Д., Повеља краља Стефана Душана манастиру Свете Богородице у Тетову. Прилог српској дипломатици и сфрагистици, ЗРВИ XXIII, Београд 1984.
8. **ЛССВ-----**Лексикон српског средњег века, приредили С.Ћирковић и Р.Михаљчић, Београд 1999.
9. **С.Ненадовић, Богородица Љевишка-----**Ненадовић С., Богородица Љевишка, Београд 1963.
10. **Б.Петровски, Воисава Трибалда-----**Петровски Б., Ѓерѓ Кастројот Скендербег 1405-1468 (Материјали од научниот собир, по повод 600 години од неговото раѓање, одржан во Скопје на 25 и 26 ноември 2005), Скопје 2006.
11. **А.М.Селищев, Полог-----**Селищев А.М., Полог и его болгарское население. Исторические, этнографические и диалектологические очерки северо-западной Македонии (с этнографическою картою Полога), София 1929.
12. **Л.Славева, Полог-----**Славева Л., Дипломатично-правните споменици за историјата на Полог и соседните краеви во XIV век, Споменици III, Скопје 1980.
13. **Т.Тарановски, Историја српског права-----**Тарановски Т., Историја српског права у Немањићкој држави. Класици Југословенског права, 12. Београд 1996.
14. **Т.Томоски, Полог-----**Томоски Т., Средновековен Полог, Историја XII/1-2, Скопје 1976.

15. Споменици за средновековната и поновата историја на Македонија: Том I;
III, Скопје 1975, 1980.
16. **Ђ.Тошић, Жупа Дабар-----**ТошићЂ., Средњовековна хумска жупа
Дабар, Београд 2005.

SUMMARY